

20110511420

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

75 1 2

У К А З  
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА  
АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ ПРАВА

2011 . 11

.07- 1972/1  
11 2011

Ѓорге Иванов, . .

Трајко Вељаноски, . .

З А К О Н  
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ ПРАВА

- 1 (“ 151- , :  
“ 115/10), 151  
”  
151-  
(1) 149  
(2) (1)  
(3) (1)  
(4) (1)  
(5) 149 (3)

(6)

(5)

(7)

(8)

(7)

(9)

(8)

(10)

(5)

(11)

(10)

(6) (7)

(8) (9)

(12)

(11)

(13)

(12)

(14)

(13)

(15)

(11)

(16)

(9)

(17)

“

2

15

1

“

,  
.

24

”

3

(“

“ 115/10 140/10).

4

“

”